

Бугарските медиуми креираат нови сценарија за разнебитување на македонската држава, што не е во духот на добрососедските односи меѓу двете земји. Дали на Македонија ѝ се заканува нова криза по демонстрациите на "Самоопределување" во Приштина и најавите за пренесување на нивната дејност во нашава држава. Дали негативните ставови на Брисел можеби ја поттикнуваат радикализацијата на ДУИ, која сака да влезе во власта? Постои ли тајно сценарио за уривање на Владата на Никола Груевски?



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

ЌЕ ИЗДРЖИ ЛИ НЕГОВАТА ВЛАДА?

Хистеријата која деновиве е присутна во некои бугарски весници во кои се пласираат очекувања за скорешно распаѓање или за уште една поделба на остатоците од Македонија, без оглед на нивната антимакедонска основа и пласирани во време кога Врховниот суд на европска Бугарија повторно ја отфрли жалбата на ОМО "Илинден" - Пирин за регистрација на оваа македонска партија, треба да се третираат сериозно токму во време кога финалното решавање на косовското прашање е доведено во сомневање поради српското лобирање во одредени светски центри на моќ, пред сè, во Москва и во Вашингтон. Од тој аспект, оценките на наши експерти дека регионалната безбедност функционира по принципот на поврзани садови, според кој сите кризни состојби во соседството можат да влијаат и врз безбедноста на државава, треба да преминат во конкретни акции на нашите органи за безбедност, особено по демонстрациите на движењето "Самоопределување" во Приштина против планот на Марти Ахтисари и најавата на организаторите на протестите да се формираат ограноци во Тетово, Гостивар и во Дебар. Треба да се

МАКЕДОНИЈА П

спомне дека во нив учествувал и Фазли Велиу, еден од основачите на УЧК на Али Ахмети. Постојат информации дека во Косово се појавила нова воена формација која се нарекува ОНА, како и закани дека албанската популација во српските јужни градови Прешево, Медвеѓе и Бујановац повторно размислува за активирање на воената структура на ОВПМБ во насока на отцепување од Србија доколку не се остварат надежите за што побрза независност на Косово.

ЕУ И МАКЕДОНИЈА

Во оваа смисла треба да се анализираат и негативните оценки на Унијата во поглед на реформите или наводниот непостоечки дијалог меѓу власта и опозицијата во Македонија, што може да претставува и нов притисок и гледање на работите "низ негативна политичка призма", што може да значи и ново охрабрување на радикалните структури

на албанските средини кај нас за почнување нови акции од типот на условувањето на Али Ахмети на состанокот со премиерот Никола Груевски да биде обезбедено меѓународно присуство, по излегувањето на пратениците од ДУИ од Собранието, како и најавата за отцепување на градоначалниците од ДУИ од ЗЕЛС поради наводното непочитување на Рамковниот договор, што значи дека тие однапред сметаат на традиционалната поддршка од западните земји што се случуваше и порано кога, на пример, во Воениот штаб на ОНА во Шипковица мавтаа со знамиња на САД, НАТО и на ЕУ.

Различните ставови меѓу Скопје и Брисел околу наводното постоење или непостоење политички дијалог меѓу власта и опозицијата, кои ДУИ ги користат како основа за излегување од институциите на системот, а власта смета дека не постои такво нешто во моментот кога Собранието работи со потребното

ИДЕ ЗАГРОЗЕНА ОД СЕВЕР?

Самонаречената "државотворна" партија СДСМ, која во саботата го одржа 7. Конгрес, веќе немало да се занимава сама со себе, немало да биде партија на себични, самобендисани политичари и на ситни интереси. Во своето излагање Радмила Шекеринска побара од членството да не се крие зад општи фрази, бледи објаснувања и туѓа одговорност. Меѓутоа, според најновите кадровски промени во најтесното раководство, кое е составено од личности кои претставуваат бледа копија на "ликот и делото" на Бранко Црвенковски, тешко е да се очекуваат какви и да е позитивни промени во програмата и во натамошното дејствување на некогашната лева партија. Се разбира, не станало збор за бројните афери во кои се вмешани нивни раководни кадри, а особено во време на експремиерот Владо Бучковски, кои ја доведоа Р Македонија во катастрофална состојба, која е основа за нови калкулации и подземни сценарија на соседните земји за распарчување на македонската држава.

Се чини дека ставовите на ЕУ по нашите спротивставувања кон "алармантите" укажувања на еврокомесарот Оли Рен во Скопје, веќе почнаа да омекнуваат, откако евроамбасадорот Ерван Фуере изјави дека ЕУ постојано ја истакнувала потребата од одржување редовен политички дијалог меѓу партиите, за што побрзо спроведување на реформските процеси, како дел од секојдневното функционирање на Владата и на Собранието, со тоа што на овие средби сега немало потреба од меѓународно присуство.

Од ист карактер е и укажувањето на потребата од изградба на партиски консензус околу најважните проблеми со кои се соочува македонската држава на што, исто така, притиска Брисел. Од аспект на постоење позитивен став кон партиите кои дејствуваат на политичката сцена во една држава, нормално е да се очекува дека тие се формирани да работат за доброто на државата и на граѓаните. Но, што да се прави во ситуација кога една партија, незадоволна и фрустрирана од фактот дека е надвор од структурите на власта, повторно сонува за "убавите времиња" кога со калашникови в раце успевахе да се избори "за човековите права на Албанците", па се поставува прашањето каде се гаранциите на западните олеснувачи, посредници и медијатори кои заставаа зад акцијата за реструктурирањето на УЧК на Али Ахмети во политичката партија ДУИ?! Дали со едноставната изјава на Ерван Фуере за неприфатливоста на ставот на ДУИ за излегување на неговите пратеници од Собранието на Македонија е доволна за да се спречат евентуални нови "незадоволства од ма-

мнозинство во Собранието за поддршка на клучните законски проекти. Од друга страна, на тој начин беа подгреани надежите на СДСМ дека по громогласното стапување на власт на новата гарнитура, која бележи голема доверба кај граѓаните, пред сè, поради високиот рејтинг на нејзиниот претседател Никола Груевски, би можело да дојде и до нејзина демонстрација. Иако овие очекувања засега се далеку од реалноста, тие мора многу внимателно да се анализираат.

Прво, треба да се знае дека вториот човек на ДПА, Мендух Тачи, по сè што кажа за активност на ДУИ за време на конфликтот во 2001 година и за дослукот со СДСМ во интерес на преземањето на власта во Македонија, отфрли секаква опција за било какво делење на министерските места со ДУИ, а по најновите закани дека владината коалиција може успешно да функционира и без гласовите на пратениците на НСДП, очигледно размислува и за отстранување на оваа лева партија од власта, што нема да значи лош ден за него туку ќе претставува лош ден за Македонија, бидејќи не само што ќе се намали бројот на пратениците кој е потребен за двотретинско мнозинство, туку ќе се доведе во прашање и егзистенцијата на целата влада, ако се знае дека актуелниот Закон за политички партии овозможува селење на пратениците од една во друга партија. Во секој случај, наредните денови ќе покажат дали е на повидок ново сценарио за соборување на Владата на Никола Груевски, што ќе претставува нов голем застој на реформските процеси и запирање на почнатата борба против организираните крими-

РЕД НОВИ ТЕСТОВИ

мнозинство пратеници, веќе се доживува и како уште една специјалност од европските кујни, која се тестира во мултиетничка Македонија, како дел од експериментите на Запад. Треба да се потсетиме дека тие партиски средби почнаа по иницијатива и со присуство на амбасадорите на некои западни земји и се одржуваа како неформални викенд средби во Маврово, во едно поинакво време, непосредно по завршувањето на конфликтот во 2001 година кога беше потребно прилагодување на ДУИ од воена во партиска структура, кога навистина имаше потреба за смирување на страстите и враќање на довербата меѓу националните ентитети или заедници и партии. Очигледно е дека тие денес не можат да станат супституција на Собранието, на Владата, на министерствата и на другите државни органи, кои дејствуваат во согласност со преточувањето на одредбите на Рамковниот договор во Уставот на РМ.

јоризација на македонското мнозинство" во државата која инаку со векови се нарекува Македонија!

УРИВАЊЕ НА ВЛАДИНАТА КОАЛИЦИЈА?

Колку и да изгледа како случајна работа, деновите се појави и конфронтација или криза во односите на помалите коалициони партнери во Владата на Никола Груевски, како ДПА и НСДП, откако без претходно да се информира Тито Петковски во Владата се воведо уште еден министер од редовите на ДПА. Тоа се поврзува и со оценките на НСДП дека било пожелно учеството на ДУИ во оваа влада, што му било укажано на Петковски за време на неговата посета на Брисел, како начин да се олесни дијалогот и да се обезбеди пошироко

нал и корупцијата, со непредвидливи последици врз актуелните состојби во земјата, а кои можат да бидат предизвикани од прегреаноста на албанската популација на Косово, која настојува "сега и веднаш" да ја оствари желбата за независно Косово, по цена на вклучување на Македонија во поголема криза со неизвесни опции. Во оваа смисла не треба да се забораваат и најавите на одделни радикални српски партии, кои се престројуваат во насока на организирање голем "народен" отпор против планот на Марти Ахтисари за статусот на Косово, со организирање милионски митинзи и други акции, кои можат да ја дестабилизираат состојбата во регионот. Да се надеваме дека во српско-албанските конфронтации Македонија нема да биде употребена како средство за докусување на сметките и да доживее нови колатерални штети, што ќе значат и можно остварување на очекувањата во бугарскиот печат.